



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Раксписите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 29 март 1973
Скопје
Број 12 Год. XXIX

Претплатата за 1973 година изнесува 150 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

94.)

Врз основа на точка 4, став 1 од Амандманот XXXI на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори на Собранието, одржана на 29 март 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТЕКСТОТ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ МАНДАТОТ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ

1. Се дава согласност на текстот на Уставниот закон за продолжување мандатот на сојузните пратеници прифатен во Сојузната скупштина, а доставен под АС број 708 од 6 март 1973 година.

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 03-094
29 март 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

95.

Врз основа на Амандманот IX, точка 3 на Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА

Се прогласува Уставниот закон за продолжување мандатот на пратениците на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија и на одборниците на општинските собранија,

што го усвои Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Републичкиот собор, Соборот на општините, Стопанскиот собор, Просветно-културниот собор и Социјално-здравствениот собор, одржани на 29 март 1973 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-915
29 март 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

УСТАВЕН ЗАКОН

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ОДБОРНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА

Член 1

На пратениците на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, избрани за периодот 1969—1973 година, и на функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на кои мандатот им престанува во истиот рок, им се продолжува мандатот до првата седница на новоизбраното Собрание, а најмногу за една година.

Член 2

На одборниците на општинските собранија, избрани за периодот 1969—1973 година, им се продолжува мандатот до првите седници на новоизбраните собранија, а најмногу за една година.

Член 3

Овој закон влегува во сила кога ќе го прогласи Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

96.

Врз основа на член 366 од Законот за организација на југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65, 50/68, 51/68, 15/70 и 58/71), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ КАЈ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА

1. Средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница, прибрани на територијата на Социјалистичка Република Македонија, ќе се користат според членот 366 од Законот за организација на југословенските пошти, телеграфи и телефони, за намените и под условите утврдени со оваа одлука.

Средствата од ставот 1 на оваа точка ги претставуваат и тоа:

— делот од прибраните средства до 31 декември 1972 година кај Народната банка на Југославија што ќе ѝ го стави на располагање на Поштенската штедилница во 1973 година;

— порастот на штедните влогови во 1973 година;

— делот од достасаните анuitети до 31 декември 1973 година по порано одобрените кредити од средствата на штедните влогови, и

— износот на припишаната камата на штедните влогови кај Поштенската штедилница.

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука, по издвојувањето на средствата за давање кредити на Воениот сервис за одобрување на потрошувачки кредити на воените лица во износ од 9.000.000 динари, Поштенската штедилница ќе ѝ ги даде на

Стопанската банка — Централа во Скопје, за намените и под услови определени во оваа одлука.

Кредитите од Воениот сервис за одобрување на потрошувачки кредити на воените лица во 1973 година ќе се одобруваат од средствата што ќе се остварат од наплатените отплати на потрошувачките кредити дадени на воените лица до влегувањето во сила на оваа одлука и од средствата утврдени во претходната точка од оваа одлука, под општите услови што важат за давање на потрошувачки кредити на населението.

Каматата на кредитите од ставот 1 на оваа точка се пресметува годишно наназад и се плаќа по стапка од 1% поголема од стапката по која Поштенската штедилница плаќа камата на штедните влогови.

3 За унапредување на ПТТ сообраќајот на Претпријатието за ПТТ сообраќај — Скопје, ќе се одобри кредит за реализација на среднорочниот план за развој на ПТТ сообраќај во СР Македонија за периодот 1971 — 1975 година во износ од 60.000.000 динари.

Кредитите од ставот 1 на оваа точка, Стопанската банка — Централа во Скопје ќе ги дава со камата по стапка од 1% поголема од стапката по која Поштенската штедилница средствата ги дава на Стопанската банка.

Кредитите од ставот 1 на оваа точка се даваат со рок на враќање од 10 години, а роковите на користењето на кредитите и враќањето ќе ги утврдува со договор Стопанската банка — Централа во Скопје и Претпријатието за ПТТ сообраќај, при што може да се предвиди користењето на средствата да биде преку Филијалата на Стопанската банка во Скопје.

Каматата по кредитите од оваа точка ќе се пресметува полугодишно наназад.

4. По издвојувањето на средствата од точките 2 и 3 на оваа одлука, преостанатите средства на штедните влогови ќе се користат:

— за купување на вагони до	11.000.000 динари
— за подготовка на производство по заклучени договори за продажба на сопирачки на кредит до	14.000.000 „
— за продажба на опрема на домашниот пазар на кредит до	30.000.000 „
— за увоз на репроматеријали	
а) во црната металургија	11.000.000 „
б) во базичната хемиска индустрија до	8.000.000 „
в) во обоената металургија	6.000.000 „
— за купување вештачки ѓубриња до	8.000.000 „
— за залихи на нафта и нафтени деривати до	15.000.000 „
— за калкулативна резерва — остатокот на средствата што ќе се водат кај Стопанската банка, како средства по видување, на кои банката ќе плаќа договорна камата.	

При одобрување на кредитите за увоз на репроматеријали, купување на вештачки ѓубриња и за залихи на нафта и нафтени деривати, Стопанската банка ќе учествува со сопствено учество во износ од најмалку 30%.

Кредитите од ставот 1 на оваа точка Стопанската банка ќе ги дава со камата по стапка од 1% поголема од стапката по која Поштенската штедилница средствата ѝ ги дава на Стопанската банка. Роковите на користењето и на враќањето на кредитите ќе ги утврдат со договор Стопанската банка и корисниците на кредитите.

Каматата по кредитите од оваа точка ќе се пресметува полугодишно наназад.

5. Кредитите од средствата од точката 1 на оваа одлука ќе се користат во зависност од динамиката на приливот на средствата.

6. Поштенската штедилница е должна позитивната разлика на средствата од штедните влогови, по извршената пресметка и по издвојувањето на делот на средствата за резерва на сигурноста и за делот од средствата за кредитирањето на Воениот сервис, да ја празни месечно сразмерно на делот што ѝ припаѓа на СР Македонија најдоцна до 5-ти во месецот за изминатиот месец, во полза на посебна сметка кај Стопанската банка — Централа во Скопје.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-612/1
9 март 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с.р.

97.

Врз основа на член 6 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 23/72), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СВЕЖОТО МЕСО

1. Малопродажните цени на свежото месо ќе се формираат на начинот определен со оваа одлука.

2. Откупната цена на стоката се утврдува во динари за еден килограм жива мера да изнесува, и тоа за:

— гоени телиња со најмала тежина од 150 килограми	14,86
— јунци	13,00
— говеда	10,00
— меснати свињи	10,75
— масни свињи	9,75

3. Малопродажната цена на свежото телешко, јунешко, говедско и свинско месо се формира на тој начин што на откупните цени ќе се применуваат следните коефициенти:

а) за телешко месо просечен коефициент до	2,0
б) за јунешко месо:	
— просечен коефициент, до во тоа:	2,1
— бут, розбратна и рит, до	2,4
— плешка, до	2,3
— потплешка, до	2,0
— врат, гради и поттрбушина, до	1,6

в) за говедско месо:	
— просечен коефициент, до во тоа:	2,35
— бут, розбратна и рит, до	2,65
— плешка, до	2,55
— потплешка, до	2,15
— врат, гради и поттрбушина, до	1,85

г) за свинско месо:	
— просечен коефициент, до во тоа:	2,3
— кременадли и вајсбратни, до	2,8
— бут, до	2,7
— плешка и врат, до	2,2
— ребра, до	1,4

4. Цените на месото без коски за одделните видови месо од точката 3 од оваа одлука се зголемуваат и тоа:

— свинското месо за	18 ⁰ / ₀
— јунешкото и говедското месо за	20 ⁰ / ₀
— телешкото месо за	30 ⁰ / ₀

5. Малопродажната цена на пилешкото месо — бројлери се утврдува во динари за еден килограм да изнесува за:

— класична обработка, до	19,00
— брат фертиг (обработено да може веднаш да се готви), до	20,50

6. Малопродажните цени за прасечкото, јатнешкото и овчето месо ги формираат организациите на здружениот труд.

По потреба, општинските собранија можат да пропишат критериуми за начинот на формирањето на цените на свежото месо од претходниот став.

Начинот на формирањето на малопродажните цени за живина освен бројлери, месо од дивеч, како и за речни, морски и езерски риби ќе го пропишат општинските собранија.

7. Во туристичките покрајезерски места малопродажните цени на свежото месо утврдени според оваа одлука можат да се зголемат за уште до 5⁰/₀, а за пилешкото месо до 0,50 динари за еден килограм.

8. Цените на свежото месо во прометот на големо се формираат така што нивото на малопродажните цени од точките 3, 4 и 5 од оваа одлука се намалува најмалку за 7⁰/₀.

Како ниво на малопродажни цени во смисла на претходниот став се подразбира нивото на цените во местото во кое се наоѓа седиштето на продавачот на големо.

9. Како просечна малопродажна цена на свежото месо од точката 3 од оваа одлука се подразбира:

— кај телешкото, јунешкото и говедското месо: за полутка, без глава, ноги, лој и бубрези;
— кај свинското месо: за полутка со ногици, без глава, сланина, сало и бубрези.

Како пилешко месо од точката 5 од оваа одлука се подразбира пилешко месо — бројлери:

— класична обработка: со глава, ноги и исчистени внатрешни делови што се за јадење;

— брат фертиг обработка: без глава, дистилни делови, ногици и без исчистени внатрешни делови што се за јадење.

10. На малопродажните цени на свежото месо формирани од организациите на здружениот труд по одредбите од оваа одлука, согласност дава надлежниот општински орган.

11. Се овластува Републичкиот завод за цени, по потреба, да донесе упатство за применувањето на оваа одлука.

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за поблиските мерила, критериуми и услови за непосредна општествена контрола на цените на свежото месо („Службен весник на СРМ“ бр. 22/72).

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-672/1
15 март 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

98.

Врз основа на член 42 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 21 став 1 точка 3 од Статутот на Природно-математичкиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје, поради истек на мандатот на:

1. Бранка Трпевска,
2. Ружа Бидикова,
3. Димитрија Димишковски.

II. За членови на Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. Боро Наумовски, дипл. физичар, на работа во „ОХИС“ — Скопје,
2. Милица Кранго, професор во Гимназијата „Горги Димитров“ — Скопје,
3. Лепа Константинова, професор во Гимназијата „Раде Јовчевски-Корчагин“ — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-685/7
25 декември 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

99.

Врз основа на член 42 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 25 од Статутот на Економскиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанување на функцијата членови поради истек на мандатот на:

1. Гавро Гаврилски,
2. Дургут Едипа.

II. За членови на Советот на Економскиот факултет во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. Боро Симоновски, дипл. економист во „Ауто-Македонија“ — Скопје,
2. Панде Тодоров, професор во Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-685/8
25 декември 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

100/

Врз основа на член 42 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 21 од Статутот на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје поради истек на мандатот на:

1. Пенчо Зафиров,
2. Александар Топличански.

II. За членови на Советот на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. Љубомир Исјановски, директор на план и анализа во Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје,
2. Вера Христова-Чемерска, директор на Градежно-училишниот центар „Здравко Цветковски“ — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-685/9
25 декември 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

101/

Врз основа на член 42 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 24 став 1 алинеја 3 од Статутот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, поради истек на мандатот на:

1. Душан Апостоловски,
2. Имери Несат,
3. Тодор Борзов.

II. За членови на Советот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. Александар Матвеев, дипл. инженер-металург „Југохром“ — Јегуновце,
2. Кирил Трајковски, директор на Училиштето „М. С. Кири“ — Скопје,
3. Виолета Станковска, дипл. инж. технолог во ОХИС — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-685/10
25 декември 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

102/

Врз основа на член 42 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 18 од Статутот на Вишата школа за физичка култура — Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН ВО СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанување на функцијата член на Советот на Вишата школа за физичка култура во Скопје, поради истек на мандатот на:

1. Војо Синадиновски.

II. За член на Советот на Вишата школа за физичка култура во Скопје, со мандат од две години, се именува:

1. Тодџе Георгиевски, судија на Окружниот суд во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-685/11
25 декември 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

103/

Врз основа на член 42 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 19 од Статутот на Вишата школа за социјални работници во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје, поради истек на мандатот на:

1. д-р Богиња Гучева,
2. Наум Тодоровски.

II. За членови на Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. Никола Николовски, началник во КЗСО — Скопје,
2. Алојз Пипан, директор во Републичката заедница за социјални прашања.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-685/12
25 декември 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

104.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 17 од Статутот на Вишата земјоделска школа во Битола, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН НА СОВЕТ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА

I. Се утврдува престанување на функцијата член на Советот на Вишата земјоделска школа во Битола, поради истек на мандатот на:

1. Герасим Стојковски.

II. За член на Советот на Вишата земјоделска школа во Битола, со мандат од две години, се именува:

1. м-р Вангел Гагачевски, управник на погонот на Земјоделскиот институт во с. Лажец — Битола.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-685/13

25 декември 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

105.

Врз основа на член 42 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 19 од Статутот на Електро-машинскиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Електро-машинскиот факултет во Скопје, поради истек на мандатот на:

1. Никола Јанкуловски,
2. Јегени Весник,
3. Филип Лазареvски,
4. Здравко Чупевски,
5. Ристо Петровски,
6. Ангел Зафиров.

II. За членови на Советот на Електро-машинскиот факултет во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. Драги Стојковски, техн. директор на „Механика“ — Скопје,
2. Јованче Аврамовски, директор за општи кадровски прашања во „Тетекс“ — Тетово,
3. Саво Костовски, директор на Електро-дистрибуција — Скопје,
4. Никола Младеноvски, директор на Електро-машинскиот центар — Скопје,
5. Ратко Трајковски, дипл. инж. во Стопанска комора на Македонија,

6. Ангел Целеvски, дипл. маш. инж. во МТЗ „Тито“ — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-685/14

25 декември 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

106.

Врз основа на член 42 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 22 од Статутот на Педагошката академија во Штип, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Педагошката академија во Штип, поради истек на мандатот на:

1. Славко Мукански,
2. Ѓорѓи Зигов.

II. За членови на Советот на Педагошката академија во Штип, со мандат од две години, се именуваат:

1. Ристо Бочваров, секретар на Конфекцијата „Астибо“ во Штип,
2. Ангел Костадинов, директор на Работничкиот универзитет во Штип.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-685/15

25 декември 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

107.

Врз основа на член 42 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 35 од Статутот на Вишата земјоделска школа во Струмица, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО СТРУМИЦА

I. Се утврдува престанување на функцијата член на Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица, поради истек на мандатот на:

1. Васил Хаџитосев.

II. За член на Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица, со мандат од две години, се именува:

1. Славко Ичев, директор на Југотутун — Струмица.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-685/16
25 декември 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

108/

Врз основа на член 42 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 12 од Статутот на Вишата економска школа во Прилеп, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Вишата економска школа во Прилеп, поради истек на мандатот на:

1. Александар Кокондовски,
2. Ѓорѓи Хроии.

II. За членови на Советот на Вишата економска школа во Прилеп, со мандат од две години, се именуваат:

1. Божидар Герамитчиевски, дипл. економист во „Жито-Македонија“ — филијала Прилеп,
2. Петар Ивановски, дипл. економист во ЗИК „Пелагонија“ — Битола.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-635/17
25 декември 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

109/

Врз основа на член 15 од Законот за театрите и другите сценско-уметнички установи („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 14 од Статутот на Филхармонијата на СРМ, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА СР МАКЕДОНИЈА

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Филхармонијата на СР Македонија, поради истек на мандатот на:

1. Томе Стефковски,
2. Снежана Николова,
3. Драгутин Аврамовски,
4. Ајсел Вели.

II. За членови на Советот на Филхармонијата на СР Македонија, со мандат од две години, се именуваат:

1. д-р Стеван Георгиевски, вонреден професор на Правниот факултет во Скопје,

2. Тома Прошев, композитор во Вишата музичка школа во Скопје,

3. Владо Василевски, Собрание на град Скопје,

4. Емине Адеми, Републичка конференција за општествена активност на жените во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-685/18
25 декември 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

110/

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за усогласување на прописите за одделни установи основани од републички органи и член 27 од Статутот на Институтот за фолклор — Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР — СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Институтот за фолклор — Скопје, поради истек на мандатот на:

1. Василка Анчева,
2. Стојче Тошевски.

II. За членови на Советот на Институтот за фолклор во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. Аритон Поповски, Институт за мајчин јазик,
2. Невена Исакова, професор во Гимназијата „Ј. Б. Тито“ — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-685/19
25 декември 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

111/

Врз основа на член 10 од Статутот на Центарот за економика на домаќинството на СР Македонија, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ЕКОНОМИКА НА ДОМАЌИНСТВОТО НА СР МАКЕДОНИЈА

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Центарот за економика на домаќинството на СР Македонија, поради истек на мандатот на:

1. Предраг Пенушлиски,
2. Драгана Серафимова,
3. Елена Гроздева,
4. Бранка Личеновска,
5. Методија Стојков.

II. За членови на Советот на Центарот за економика на домаќинството на СР Македонија, со мандат од две години, се именуваат:

1. Андреја Бундерски, дипл. инж. арх. во Заводот за станбено и комунално стопанисување — Скопје,
2. д-р Михајло Ефремов, педијатар во Заводот за здравствена заштита на мајки и деца,
3. Александар Кичеев, економист во Стопанската комора на Македонија,
4. Николина Јанева, професор во Осмолетката „Браќа Миладиновци“ — Скопје,
5. Бранко Вукадиновски, дипл. правник во Железарницата „Скопје“ — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-685/20
25 декември 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет.
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

112.

Брз основа на член 42 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 17 од Статутот на Педагошката академија во Битола, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА

I. Се утврдува престанување на функцијата член на Советот на Педагошката академија во Битола, поради истек на мандатот на:

1. Јорко Ристевски.

II. За член на Советот на Педагошката академија во Битола, со мандат од две години, се именува:

1. Трајко Крстевски, професор во Гимназијата во Битола.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-685/21
25 декември 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет.
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

113.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Правилникот за организација, работење и систематизација на работните места во органот на управата на Собранието на општината Кратово, донесен од советот на работната заедница во согласност со старешината на органот на управата на 10 мај 1972 година, по одржаната јавна расправа на 11 јануари 1973 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за организација, работење и систематизација на работните места во органот на управата на Собранието на општината Кратово, донесен од советот на работната

заедница во согласност со старешината на органот на управата на 10 мај 1972 година, под бр. 02-1682.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Кратово“.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на поднесената претставка, со решение У. бр. 48/72 од 16 ноември 1972 година, поведе постапка за оценување законитоста на означениот правилник, заради тоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со одредбите на член 5 и 7 од Законот за самоуправување и работни односи во органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 28/65).

На јавната расправа Судот утврди дека означениот правилник е донесен од советот на работната заедница во согласност со старешината на органот на управата на 10 мај 1972 година. Судот исто така утврди дека, согласно ставовите 1 и 2 на член 5 од Законот за самоуправување и работни односи во органите на управата, работните луѓе правата на самоуправување ги остваруваат непосредно, а за вршење одредени права на самоуправување работната заедница може да основа совет на работната заедница. Во ставот 3 на овој член е определено дека со Правилникот на органот на управата се одредува дали ќе се основа совет на работната заедница. Правилникот за организација и работење на органот на управата, според ставот 1 на член 7 од Законот, го донесуваат работните луѓе во согласност со старешината на органот.

На основа на овие одредби од Законот Судот смета дека Правилникот за организација и работење на органот на управата го донесуваат непосредно работните луѓе во согласност со старешината на органот на управата, односно тој правилник не може да биде донесуван од советот на работната заедница. Со оглед на тоа што Правилникот за организација, работење и систематизација на работните места во органот на управата на Собранието на општината Кратово е донесен од советот на работната заедница, Судот утврди дека тој не е во согласност со одредбите на членовите 5 и 7 од Законот за самоуправување и работни односи во органите на управата, поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр 48/72
11 јануари 1973 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Петро Коробар, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка по тужбата на тужителката Грозда Недановска, род. Карева од Скопје, ул. „720“ бр. 18, против тужениот Недановски Војо Славчо, со непознато место на живеење, за развод на брак, вредност 2.000 динари.

Се повикува тужениот Славчо Недановски во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави во судот или да ја соопшти својата точна адреса. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му определи привремен старател кој ќе го застапува до правосилното окснчување на бракоразводниот спор, а согласно чл. 77 од ЗПП.

Од Окружниот суд во Скопје, II. бр. 3388/72 од 1. III. 1973 година. (25)

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка по тужбата на Рајна Тасевска, род. Јовановска од с. Војник, Кумановско, против тужениот Тасевски Димчо од село Коњук, Кратовско, сега со непознато место на живеење и борабок, за развод на брак, вредност 2.000 динари.

Се повикува тужениот Тасевски Димчо во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во Окружниот суд во Скопје или да ја соопшти својата адреса. Во противно, по истекот на овој рок, судот ќе му определи привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на бракоразводниот спор, согласно член 77 од ЗПП.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2648/72. (26)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 63, книга VII е запишана под фирма: Работна организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Филијала — Гостивар — Продавница „Шара“ — во село Врапчиште, Гостиварско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални и текстилни стоки.

Продавницата е основана од работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Филијала — Гостивар, со одлуката бр. 594 од 3. VI. 1972 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 31. VIII. 1971 година.

Раководител на продавницата е Алија Имер.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 617 од 29. VI. 1972 година. (1026)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 62, книга VII е запишана под фирма: Работна организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Филијала — Гостивар — Продавница „Мала Централа“ во село Равен, Гостиварско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални и прехранбени стоки.

Продавницата е основана од работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Филијала — Гостивар, со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 31. VIII. 1971 година.

Раководител на продавницата е Незири Сабри Веџи.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 618 од 29. VI. 1972 година. (1027)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 27, страна 713, книга I е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Бор“ — Кичево — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 14 во село Цривци, Кичевско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени, индустриски и други колонијални стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бор“ — Кичево, со одлуката бр. 13-16 од 28.V. 1971 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 28. V. 1971 година.

Раководител на продавницата е Тикоски Целадин.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 131 од 30. VI. 1972 година. (1028)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1573, страна 28, книга VII е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Бигла“ — Демир Хисар — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Стовариште во Горче Петров (отворен плац). Предмет на работењето на стовариштето е продажба на градежни материјали.

Стовариштето е основано од Трговското претпријатие „Бигла“ — Демир Хисар, со одлуката број 02-230/1 од 19. II. 1972 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 31. I. 1972 година.

Раководител на продавницата е Борис Јаневски. Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Борис Јаневски, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 377 од 28. VI. 1972 година. (1029)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 61, книга VII е запишана под фирма: Работна организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Филијала II пекарство — Скопје — Продавница број 37 во Скопје, ул. „Пазар Чаир“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на леб, бели печива, алкохолни пијалоци во оригинална опаковка и безалкохолни пијалоци, млечни производи и прехранбени стоки.

Продавницата е основана од работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, со одлуката бр. 03-1024 од 8. I 1971 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 8. I. 1972 година.

Раководител на продавницата е Нурединовски Шефки Адем.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 597 од 28. VI. 1972 година. (1030)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1574, страна 330, книга VII е запишана под фирма: Фабрика текстилне конфекции „Напредак“ — Гаковица — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Претставништво во Скопје, ул. „Лермонтова“ број 16. Предмет на работењето на претставништвото е испитување на пазарот на подрачјето на претставништвото поради пласман на стоката на матичната фабрика посредување при договарањето за купо-продажбата и испорака на стоката, контактирање со деловни партнери и грижа за правилната испорака на стоката.

Раководител на претставништвото е Моминовиќ Махмут.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на фабриката „Напредак“ — Гаковица, со одлуката број 2363 од 2. VI. 1971 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичната работна организација, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 527 од 29. VI. 1972 година. (1031)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 301, книга VII е запишана под фирма: ЗИК „Скопско поле“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд „Кланица и лалилник“ — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 24 во Скопје, пазарче „Чаир“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо, месни и сувомесни производи, млечни производи,

конзерви од месо и риби, смрзнато овошје и зеленчук, живина, маст и јајца.

Продавницата е основана од ЗИК „Скопско поле“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд „Кланица и ладилник“ — Скопје, со одлуката бр. 02-2930 од 13. XI. 1971 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 13. XI. 1971 година.

Раководител на продавницата е Аговик Трајан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 509 од 28. VI. 1972 година. (1032)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 377, страна 1009, книга I е запишана под фирма: Фабрика за хартија и амбалажа „Комуна“ — Скопје, Организација на здружен труд, без својство на правно лице, за хартија — Скопје (во кругот на фабриката). Предмет на работењето на организацијата е изработка на супериор шпенц, хартија за текстилни цевки, полунатрон и картон.

Раководител на организацијата е Петровски Петков Петар.

Организацијата е основана од работничкиот совет на Фабриката „Комуна“ — Скопје, со одлуката бр. 03-2903 од 26. V. 1972 година.

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува фабриката, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 417 од 27. VI. 1972 година.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 377, страна 1007, книга I е запишана под фирма: Фабрика за хартија и амбалажа „Комуна“ — Скопје, Организација на здружен труд, без својство на правно лице, за натрон вреќи (во кругот на фабриката). Предмет на работењето на организацијата е производство на вреќи за цементната индустрија, вреќи за вештачки ѓубрива, вреќи за прехранбената индустрија и специјални видови вреќи од пластифициран натрон папир — шиени или лепени.

Раководител на организацијата е Трпковски Љубев Никола.

Организацијата е основана од Фабриката „Комуна“ — Скопје, со одлуката бр. 03-2903 од 26. V. 1972 година на работничкиот совет.

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува фабриката, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 417 од 27. VI. 1972 година. (1034)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1575, страна 332, книга VII е запишана под фирма: Љубљанска банка — Љубљана — Филијала — Скопје, кеј „13 Ноември“ бб. (Гранд хотел — Скопје), без својство на правно лице. Предмет на работењето на филијалата е:

- динарско-инвестиционо кредитирање на основни и трајни обртни средства како и краткорочно кредитирање на обртни средства;
- прибирање на слободни динарски средства (депозити по видување и врзани за рок, штедни влогови, жиро-сметки на граѓани);
- прибирање на средства за станбена и комунална изградба и давање кредити во таа намена;
- давање потрошувачки кредити на работни организации и граѓани;
- обавување на динарско-платен промет;
- преземање динарски гаранции за работи во Југославија;
- водење девизни сметки за комитенти;
- купо-продажба на девизи и вршење други девизно-валутни работи;

— давање заеми на основа залог на вредности, драгоцености и други предмети;

— примање на чување вредносни — хартии и други вредносни предмети;

— извршување на кредити и други банкарски работи за сметка на општествено-политички заедници, други банки, како и работни и други организации по посебни спогодби;

— вршење на други банкарски и кредитни работи во склад со Сојузниот закон за банките и кредитните работи, како и со други одредени законски прописи.

Филијалата е основана од Извршниот одбор на Љубљанската банка — Љубљана, со одлуката бр. 070-ИЗО-32 (53/8-6) од 7. IX. 1971 година.

Филијалата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Петровски Трајко, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 675 од 29. VI. 1972 година. (1035)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 141, страна 353, книга II е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Нова трговија“ — Кратово — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Кратово, улица „Планинска“ број 1. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови лековити растенија и дрвен јаглен.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо и мало „Нова трговија“ — Кратово, со одлуката 02-104 од 30. V. 1972 година од одржаната седница на 24. VIII. 1971 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Андреевски Владислав, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 589 од 16. VI. 1972 година. (944)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 141, страна 357, книга II е запишана под фирма: „Нова трговија“ — трговско претпријатие на големо и мало — Кратово — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Бифе во Кратово, ул. „Питу Гули“ број 6. Предмет на работењето на бифето е продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, месни производи, животни намирници, тутунски преработки и кибрит.

Бифето е основано од „Нова трговија“ — трговско претпријатие на големо и мало — Кратово, со одлуката број 02-107 од 30. V. 1972 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 24. VIII. 1971 година.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Стоиманов Душко, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 590 од 19. VI. 1972 година. (945)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1221, страна 142, книга VII е запишана под фирма: Трговско земјоделско претпријатие на големо и мало „Македонија“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице и сопствена жиро-сметка — Претставништво во Кавадарци — Продавница во село Росоман, Кавадарци. Предмет на работењето на продавницата е промет со трговска колонијална стока.

Продавницата е основана од советот на работната заедница на Трговското земјоделско претпријатие „Македонија“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице и сопствена жиро-сметка во Кавадарци, со одлуката бр. 919 од 6. IV. 1972 година.

Раководител на продавницата е Ристо Јанев. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 444 од 12. VI. 1972 година. (946)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 139, страна 560, книга VI е запишана под фирма: „Наша книга“ — новинско-издавачка кука за село — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Книжарница во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 105. Предмет на работењето на книжарницата е продажба на книжарски и други стоки, на мало.

Книжарницата е основана од „Наша книга“ — новинско-издавачка кука за село — Скопје, со одлуката бр. 1481 од 23. IX. 1971 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 22. IX. 1971 година.

Книжарницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Николоски Миленко, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 275 од 14. VI. 1972 година. (947)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 542, страна 7, книга П е запишана под фирма: Казнено-поправителен дом — Економија — Идризово — Продавница на ул. „Гоце Делчев“ број 7, во Скопје. Предмет на работењето на Продавницата е промет, на мало, со прехранбени продукти.

Раководител на продавницата е Шутаровски Ѓорѓи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на работната организација на Казнено-поправителниот дом — Идризово, со одлуката бр. 01-7621 од 4. XII. 1970 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Казнено-поправителниот дом — Идризово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1028/70 од 9. V. 1972 година. (759)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 50, страна 703, книга VI е запишана под фирма: „22 Декември“ — претпријатие за трговија на мало, производство и услуги — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ број 98. Предмет на работењето на Продавницата е продажба на конфекција, трикотажа и друго.

Продавницата е основана од „22 Декември“ — претпријатие за трговија на мало, производство и услуги — Скопје, со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 23. IX. 1971 година.

Раководител на Продавницата е Шеху Шинези.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1240/71 од 11. V. 1972 година.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 580, страна 479, книга III е запишано под фирма: Индустрија за пиво и слад „Јоска Јорданоски — Сандански“ — Прилеп, Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Стовариште — Кавадарци, ул. „Лазо Мицев“ бр. 2. (во непосредна близина на Градскиот пазар). Предмет на работењето на Стовариштето е продажба на пиво, на големо и мало.

Раководител на стовариштето е Илов Трајков Драган.

Стовариштето е основано од работничкиот совет на Индустријата за пиво и слад „Јоска Јорданоски — Сандански“ — Прилеп, со одлуката бр. 03-125/1 од 4. II. 1969 година.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува стопанската организација, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 371/71 од 11. V. 1972 година. (780)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1560, страна 279, книга VII е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Прилеп“ — Прилеп — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 60, во Скопје, улица „29 Ноември“ бр. 29. Предмет на работењето на Продавницата е продажба на месо и сувомесни производи, живина и јајца и конзервирани производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на ЗИК „Прилеп“ — Прилеп, со одлуката 14 број 02-2359 од 1. VII. 1971 година, од одржаната седница на 25. VI. 1971 година.

Раководител на Продавницата е Иваноски Никола.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичната организација, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1148/71 од 10. V. 1972 година. (784)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат под назив: „Земјоделско индустриски комбинат „Брегалница“ — Вина на Македонска“, се огласува за неважен. (743)

Загубените печат и штембил под назив: „Спортско друштво „Единство“ — Скопје“, се огласуваат за неважни. (775)

Загубениот округли печат под назив: „Здравствен дом на Скопје Консултативна-специјалистичка служба — Одделение за оториноларингологија — Ординација „Букурешт“ — Скопје“, се огласува за неважен. (906)

Загубениот округли печат под назив: „Претпријатие за маркетинг пропаганду и инжињеринг „Инжињеринг-Комерц“ — Скопје бр. 1“, се огласува за неважен. (923)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Лична карта бр. 5164, издадена од ОВР — Вина на име Јордан Мицов, с. Крушево, Вина. (742)

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Славица Десоска, ул. „К. Јосифоски“ бр. 123, Прилеп. (746)

Пасош издаден од СВР — Гостивар на име Јелко Јосифовски, ул. „ЈНА“ бр. 1, Гостивар. (751)

Воена книшка на име Васил Хаџисмилев, с. Тработивиште, Делчево. (756)

Лична карта бр. 3391, издадена од ОВР — Вина на име Јордан Милошев, с. Јаќимово, Вина. (766)

Пасош издаден од ОВР — М. Брод на име Стојан Блажевски, М. Брод. (793)

Воена книшка издадена од Воена пошта во Требиње на име Џанко Димков Пешевски, ул. „Поневрв“ бр. 52, Кратово. (794)

Лична карта на име Кирко А. Антоовски, с. Жилче Тетово. (804)

Ученичка книшка за II клас издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Челомир Орозовиќ, ул. „М. Тито“ бр. 35, Куманово. (828)

Свидетелство за II клас гимназија, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Васка П. Чушкаровска, Куманово. (829)

Пасош издаден од Отсекот за внатрешни работи — Т. Велес на име Живко Мирчевски, ул. „Горе Органиев“ бр. 5, Т. Велес. (830)

Воена книшка издадена од Кр. Паланка на име Јанко Вучевски, с. Градец, Кр. Паланка. (834)

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Мирвет Ристемоска ул. „Даб. Завој“ бр. 134 Прилеп. (849)

Пасош на име Зулфичар Османи, с. Каменане, Тетово. (855)

Воена книшка бр. 5240 на име Борис Т. Миновски, ул. „Кл. Охридски“ бр. 3ц, Битола. (858)

Лична карта бр. 7668, издадена од ОВР — Винаца на име Ванчо Костадинов, ул. „29 ноември“ бр. 10, Винаца. (860)

Воена книшка на име Усни Туглиев, ул. „Н. Карев“ бр. 31, Штип. (861)

Лична карта бр. 134599, издадена од ОВР — Прилеп на име Јордан Тодороски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 59, Прилеп. (863)

Лична карта на име Стојан Велевски. Сеизмо-лошка станица с. Возарци. Х. Е. Тиквеш, Дреново, Кавадарци. (867)

Воена книшка на име Тофиле Спасеноски, ул. „Драге Корбунчанец“ бр. 44, Кичево. (931)

Лична карта бр. 6445, издадена од ОВР — Винаца на име Јован Иванов, ул. „Ангел Винички“ бр. 35, Винаца. (945)

Загубениот блок талон за мандатни казни од 50.00 динари, серија Е бр. 003901 до 004000, кои се изрекуваат од инспекторот на лице место на прекршителите, на Инспекторатот на трудот при СО — Гостивар. (888)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Осман Салими, Скопје. (2307)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветан Вељановски, Скопје. (2308)

Воена книшка издадена од Илирска Вистина на име Рамадан Бајрамов, Скопје. (2309)

Работна книшка издадена од Скопје на име Стефан Зафировски, Скопје. (2310)

Индекс бр. 4538, издален од Медицински факултет — Скопје на име Мустафа Суктани, Скопје. (2311)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Асан Марина, Скопје. (2312)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зорница Ранковиќ, Скопје. (2313)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Јанев, Скопје. (2314)

Воена книшка издадена од Бор на име Јусуф Беќириовски, Скопје. (2315)

Службена легитимација рег. бр. 1313 сер. бр. 003313, издадена од РСРР — Скопје на име Александар Петковски Скопје. (2316)

Возна карта, издалена од Гралски сообраќај — Скопје на име Александар Петковски, Скопје. (2317)

Здравствена легитимација на име Вера Стефаноска, Скопје. (2318)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сузана Сазловска, Скопје. (2319)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодор Ивановски, Скопје. (2320)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Цветан Димов“ — Скопје на име Драгица Јовановска, Скопје (2321)

Работна книшка издадена од Т. Велес на име Мирослав Здравевски, Скопје. (2322)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стефан Хапаниќолов, Скопје. (2323)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на име Асан Сулејман, Скопје. (2324)

Регистарска таблица за возило „Застава 1300“, бр. Ск 447-44, издадена од УВР — Скопје на име Васо Соколовски, Скопје. (2325)

Регистарска таблица за возило „Застава 750“ Ск-121-62, сопственост на Претпријатието за јав-

ни патишта „Македонија пат“ — погон — Скопје, издадена од УВР — Скопје. (2328)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славко Георгиевски, Куманово. (2329)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Пенка Дикова, Скопје. (2330)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душанка Меновска, Скопје. (2331)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Ајта, Раиф, Хамзи и Фаза Адилоски, Скопје. (2332)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангелина Здравковска, Скопје. (2333)

Уверение за завршен курс за сидари, издадено од Кр. Паланка на име Борис Маневски, с. Општа, Кр. Паланка. (2334)

Работна книшка издадена од Скопје на име Сава Петровска, Скопје. (2335)

Диплома за завршен испит, издадена од Учителската школа „Зеф Љуп Марку“ — Скопје на име Галип Ути, Скопје. (2336)

Свидетелство за завршен испит бр. 1024/961, издадено од Земјоделското училиште „Димитар Влахов“ — Струмица на име Бранко Шоргиќ, В.П. 2513/6 — Кичево. (2337)

Воена книшка издадена од В.П. — К 130/1 на име Самин Скендери, Скопје. (2338)

Работна книшка издадена од Скопје на име Самин Скендери, Скопје. (2339)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славко Митревски, Скопје. (2340)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љупчо Стојановски, Скопје. (2341)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Ј. Б. Тито“ нас. Влае — Скопје на име Владимир Новак, Скопје. (2342)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Садије Селмани, Скопје. (2343)

Ученичка книшка за VII одделение, издадена од Осмолетката „Браќа Рибар“ — Скопје на име Елифе Идриз, Скопје. (2344)

Воена книшка издадена од Карловац на име Енвер Хајрула, Скопје. (2345)

Работна книшка издадена од Скопје на име Живко Нениќ, Скопје. (2346)

Работна книшка издадена од Скопје на име Божин Рајовски, Скопје. (2347)

Воена книшка издадена од Штип на име Славко Мицевски, Скопје. (2348)

Работна книшка издадена од Скопје на име Бајрам Идризи, Скопје. (2349)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Димитар и Горан Јачевски, Скопје. (2350)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Скопје на име Јане Трапчевски, Скопје. (2351)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кевсер Казимовска, Скопје. (2352)

Работна книшка издадена од Приштина на име Авди Бубањ, Скопје. (2353)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Невена Гроздановска, Скопје. (2354)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Маринко Борјевски, Скопје. (2355)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште с. Винце — Кумановско на име Никола Насев, Скопје. (2356)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гулбеара Мустафова, Скопје. (2357)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трене Гиновски, Скопје. (2358)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Зулфија и Насер Усеинови Скопје. (2359)

Работна книшка издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Мирчевски, Скопје. (2360)

Свидетелство за положен завршен испит во Трговско училиште „3 ноември“ — Прилеп на име Киро Мирчевски, Скопје. (2361)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Медо Дрндар, Скопје. (2362)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Војчо М. Копчаревски, Скопје. (2363)

Свидетелство за завршен испит за квалификуван работник — машин бравар, издадено од Железничкиот училишен центар — Скопје на име Стојан Цветановски, Скопје. (2364)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Лирија“ — Скопје на име Сабри Кадриу, Скопје. (2365)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милева Јовчева, Скопје. (2366)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамадан А. Камили, Скопје. (2367)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Снежана Стојановска, Скопје. (2369)

Работна книшка издадена од Скопје на име Мира Атанасовска, Скопје. (2370)

Работна книшка издадена од Скопје на име Милан Ниниќ, Скопје. (2371)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Оливера Илиевска, Скопје. (2372)

Индекс бр. 11141, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Војчо Зотевски, Скопје. (2373)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кичево на име Исмета Пепиќ, Скопје. (2374)

Работна книшка издадена од Скопје на име Славе Михајловски, Скопје. (2375)

Свидетелство за IV година и диплома за положен завршен испит, издадени Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Олгица Радојиќиќ, Скопје. (2376)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ана Андреева, Скопје. (2377)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сузана Велковска, Скопје. (2378)

Работна книшка издадена од Штип на име Атанас Ферчов, Скопје. (2379)

Возачка дозвола бр. 155/67, издадена од СВР — Д. Хисар на име Јордан Цветковски, с. Манастир. Прилеп. (2380)

Земјоделска здравствена легитимација на име Иљаз Мемети, с. Раковец, Тетово. (2381)

Здравствена легитимација бр. 46696 на име Гајтана Тримческа, с. Жел. Река, Гостивар. (2382)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Р. Левката“ — Прилеп на име Гоце Тренкоски, ул. „Б. Утог“ бр. 20, Прилеп. (2384)

Воена возачка дозвола издадена од В.П. 7503 на име Тоде Димовски, ул. „Славе Петков“ бр. 106, Т. Велес. (2385)

Земјоделска здравствена легитимација на име Игбал Дурмиши, с. Каменџане, Тетово. (2386)

Здравствена легитимација бр. 2664, издадена од КСЗО — Кочани на име Есат Асан Алиов, ул. „И. Рибар Лола“ бр. 22, Винаца. (2387)

Диплома издадена од УЗУС — Т. Велес на име Васил Димов, ул. „Кирил и Методи“ бр. 41, Т. Велес. (2388)

Работна книшка на име Љубе Аврамоски, с. Долгоец, Прилеп. (2391)

Свидетелство за IV година, издадено од Училишката школа — Охрид на име Васил Божиќески, ул. „П. Гули“ бр. 46, Охрид. (2392)

Свидетелство за III клас на име Шекерина Панола, ул. „В. Каракошев“ бр. 11, Т. Велес. (2393)

Сообраќајна дозвола бр. 2596, издадена од ОВР — Тетово на име Ремзи Ибраими, с. Пирок, Тетово. (2394)

Возачка дозвола бр. 3891, издадена од ОВР — Тетово на име Ремзи Ибраими, с. Пирок, Тетово. (2395)

Сообраќајна книшка на име Сатки Мислими, ул. „Шуматоска“ бр. 15, Гостивар. (2396)

Возачка дозвола на име Сатки Мислими, ул. „Шуматоска“ бр. 15, Гостивар. (2398)

Работна книшка на име Борка Илковска, с. Тетово, Тетово. (2399)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Идрис Јашаров, ул. „Љубојно“ бр. 3, Битола. (2400)

Свидетелство за завршена II година, издадено од Средно економско училиште „Јонче Тесличков“ — Т. Велес на име Тодор Г. Петров, с. Кумарино, Т. Велес. (2403)

Свидетелство за завршена III година, издадено од Средното економско училиште „Ј. Тесличков“ — Т. Велес на име Тодор Г. Петров, с. Кумарино, Т. Велес. (2404)

Работна книшка бр. 7673 на име Фаташа Шкод-раш, Гостивар. (2405)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Стив Наумов“ Ресен през учебната 1965/66 година на име Лилјана Н. Соколева, Ресен. (2409)

Земјоделска здравствена легитимација на име Фемис Муслија, с. Г. Седларце, Тетово. (2410)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 731/198, издадена од ЗСО — Тетово на име Азем Азизи, с. Желино, Тетово. (2411)

Работна книшка на име Томе Димитровски, ул. „Гаврило Радомир“ бр. 56, Битола. (2412)

Диплома за матурски испит издадена од Т. Велес на име Надежда Вишановиќ, ул. „Жика Илича“ бр. 17, Лесковац. (2413)

Свидетелство на име Благој Доневски, ул. „Којнички пат“ бр. 52, Т. Велес. (2414)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Фаредин Н. Латифи, с. Желино, Тетово. (2415)

Индекс бр. 10662 издаден од Правни факултет — Скопје на име Лацо Спасевски, ул. „Благоја Николоски“ бр. 4, Прилеп. (2416)

Работна книшка на име Стојан Николоски, ул. „М. Козар“ бр. 16, Прилеп. (2417)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 45230, издадена од ЗСО — Тетово на име Меди Рамадани, с. Палатица, Тетово. (2418)

Возачка дозвола бр. 2425 на име Павле Димовски, с. Вратница, Тетово. (2419)

Службена легитимација бр. 2470, издадена од СВР — Скопје на име Томислав Д. Грковски, ул. „Илинденска“ бр. 30, Винаца. (2420)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4531, издадена од ЗСО — Тетово на име Цемаил С. Шаини, с. Стримница, Тетово. (2422)

Здравствена легитимација на име Дестан Цернај, Г. П. — „Бетон“ — VI градилиште, Тетово. (2423)

Здравствена легитимација на име Ханифе Режапи, с. М. Речица, Тетово. (2424)

Свидетелство за VIII одделение на име Шейп Салиу, с. Вруток, Гостивар. (2425)

Возачка дозвола издадена од ОВР — Струмица на име Кирил М. Ристов, с. Дукатино, Струмица. (2427)

Работна книшка на име Русе Данов, с. Лезово, Пробиштип. (2428)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8856/2517, издадена од ЗСО — Тетово на име Несим Р. Халиди, с. Желино, Тетово. (2430)

Свидетелство од II година на име Тодор Ефтимов, ул. „С. Димески“ бр. 28, Прилеп. (2431)

Свидетелство од VIII одделение на име Живко Василевски, с. Д. Лисиче, Скопје. (2432)

Работна книшка на име Благој И. Лазаров, ул. „29 ноември“ бр. 5, Т. Велес. (2433)

Свидетелство (уверение) на име Добри Иванов, нова населба Циглана, Гостивар. (2434)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Мира Марковска, ул. „Дебарска“ бр. 18, Битола. (2435)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на Љупчо Лазаревски, ул. „М. Тито“ бр. 120, Битола. (2436)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Ванчо Прке“ — Винаца на име Стоил Спасов с. Тршино, Винаца. (2437)

Ученичка книшка за VII одделение на име Методија Спиркоски, ул. „Б. Бешироски“ бр. 17, Прилеп. (2438)

Свидетелства од II и III клас на име Марија Најдоска, ул. „Мукос“ бр. 58, Прилеп. (2439)

Здравствена легитимација на име Цвета Т. Јованова, ул. „М. Козар“ бр. 22 Т. Велес. (2440)

Возачка дозвола на име Јосиф Николовски, с. Чајле, Гостивар. (2441)

Работна книшка бр. 5518, издадена од Општината Делчево на име Митко Атанасовски, с. Дулица, Делчево. (2442)

Свидетелство од VIII одделение на име Олга Аризанкоска, ул. „Киро Пајмакоски“ бр. 32, Прилеп. (2443)

Здравствена легитимација на име Беар Јашароски, ул. „Даб. завој“ бр. 233, Прилеп. (2444)

Свидетелство од II клас на име Трендафилка Тренеска с. Славеј, Прилеп. (2445)

Здравствена легитимација на име Атице Амзаи, ул. „Кумановска“ бр. 42, Тетово. (2446)

Свидетелство од I година на име Веле Горѓиевски, ул. „Драго Тодоровски“ б.б. Гостивар. (2447)

Студентска легитимација бр. 3445, издадена од ВПШ — Битола на име Блага Димоска, ул. „Круме Јанкоски“ бр. 15, Прилеп. (2448)

Возачка дозвола бр. 400, издадена од ОВР — Кр. Паланка на име Сали Фидановски, ул. „Единство“ бр. 19, Кр. Паланка. (2449)

Свидетелство од II клас на име Цоне Мајѓероски, ул. „Тризла“ бр. 113, Прилеп. (2450)

Свидетелство од II клас на име Светислав Младенов, ул. „М. Козар“ бр. 131, Прилеп. (2451)

Ученичка книшка на име Кирко Андреевски, ул. „Чедо Филиповски“ бр. 30, Гостивар. (2452)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мехмед Тенечија, Скопје. (2454)

Диплома за квалификуван машин бравар, издадена од ЕМУЦ — Скопје на име Љупчо Софрониевски, Скопје. (2455)

Работна книшка издадена од Скопје на име Благоја Усовиќ, Скопје. (2456)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петранка Трпчевска, Скопје. (2457)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ремзие Коца, Скопје. (2458)

Оружен лист бр. 6283, издаден од УВР — Скопје на име Драган С. Чуревски, Скопје. (2459)

Работна книшка издадена од Скопје на име Тодорка Николова, Скопје. (2460)

Работна книшка издадена од Т. Велес на име Ангел Димов, Скопје. (2461)

Работна книшка издадена од Бор на име Љубиша Јемцовиќ, Скопје. (2462)

Здравствена легитимација бр. 92-402, издадена од ЗСО — Скопје на име Вида Пенушлиска, Скопје. (2463)

Работна книшка издадена од Прилеп на име Паре Ристевска, Скопје. (2464)

Индекс бр. 995, издаден од Архитектонско-градежен факултет — Скопје на име Христо Чељебиќ, Скопје. (2465)

Индекс бр. 13708, издаден од Правниот факултет — Скопје на име Јово Јовановски, Скопје. (2466)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ружди Зенделов, Скопје. (2467)

Работна книшка издадена од Скопје на име Војче Шијаковски, Скопје. (2468)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јованче Илиевски, Скопје. (2469)

Воена книшка издадена од Ловран на име Кемал Назиќ, Скопје. (2470)

Работна книшка издадена од ЗСО — Скопје на име Гафур Али, Скопје. (2471)

Работна книшка издадена од Скопје на име Јашар Мемедов, Скопје. (2472)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Јордана, Македонка и Виолета Шапови, Скопје. (2473)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Васил Доганџиски“ — с. Крупиште — Штипско на име Раде Соколов, Скопје. (2474)

Оружен лист рег. бр. 4937, издаден од УВР — Скопје на име Поте Пушковски, Скопје. (2475)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џеват Саити, Скопје. (2476)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тоде Китановски, Скопје. (2477)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Ристевска, Скопје. (2478)

Индекс бр. 15253, издаден од Филозофскиот факултет — Скопје на име Бедри Сарачини, Скопје. (2479)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Работничкиот универзитет „Кочо Рацин“ — Скопје на име Илија Бадаревски, Скопје. (2480)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Николовски, Скопје. (2481)

Работна книшка издадена од Урошевац на име Незир Жарки, Скопје. (2482)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миле Наумовски, Скопје. (2483)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубинка Мишевска, Скопје. (2484)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Мирослав и Саша Стојковиќ, Скопје. (2485)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Војислав Јанков, Скопје. (2486)

Индекс бр. 1287, издаден од Архитектонско-градежниот факултет — Скопје на име Ибрахим Хаусан, Скопје. (2487)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на име Фари Садик, Скопје. (2488)

Свидетелство за I година, издадено од Трговско училишниот центар во Скопје на име Виолета Димчевска, Скопје. (2489)

Индекс бр. 18437 издаден од Филозофскиот факултет — Скопје на име Сузана Петкова, Скопје. (2490)

Студентска легитимација бр. 6113, издадена од Природно-математичкиот факултет — Скопје на име Асип Асипи, Скопје. (2491)

Работна книшка издадена од Скопје на име Нада Трпковска, Скопје. (2492)

Работна книшка издадена од Прилеп на име Миле Спасевски, Скопје. (2493)

Работна книшка бр. 68069, издадена од Кр. Паланка на име Стојанче В. Митковски, Скопје. (2494)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Земиле Алија, Скопје. (2495)

Работна книшка издадена од Скопје на име Славица Стојанова, Скопје. (2496)

Свидетелство за III година, издадено од Гимназијата со економски паралелки „Кочо Рацин“ — Г. Петров на име Марица Петровска, Скопје. (2497)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Анета Пешевска, Скопје. (2498)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сермадије Вели, Скопје. (2499)

Свидетелства за I, II, III и IV година и свидетелство за положен завршен испит од Средно медицинско училиште во Штип на име Смиља Јосифова, ул. „ЈНА“ бр. 47, Ковиљ. (2500)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Штип на име Билјанка Кочкова, ул. „4 Македонска бригада“ бр. 1, Штип. (2501)

Индекс бр. 3922, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Благој Јовановски, Скопје. (2502)

Воена книшка издадена од Пожаревац на име Амид Ајдари, Скопје. (2503)

Работна книшка издадена од Скопје на име Нада Богдановска, Скопје. (2504)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Стојан Бурчев“ — с. Ивановци, Т. Велес на име Стојче Величковски, Скопје. (2505)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште во Македонски брод на име Јордан Симјановски, Скопје. (2506)

Свидетелство за I година, издадено од ЕМУИЦ „Никола Тесла“ — Скопје на име Васил Постоловски, Скопје. (2507)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гордана Каранфилова, Скопје. (2508)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мира Томашевска Скопје. (2509)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Душка, Љупчо и Драган Колевски, Скопје. (2510)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стефан Зафировски, Скопје. (2511)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петко Башовски, Скопје. (2512)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Насуф Сулик, Скопје. (2513)

Индекс бр. 787, издаден од Архитектонско-градежниот факултет — Скопје на име Ратко Бојадиев, Скопје. (2514)

Индекс бр. 514, издаден од Архитектонско-градежниот факултет — Скопје на име Љубица Василевска, Скопје. (2515)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Ванчо Китанов“ — Пехчево на име Горѓи Клетнички, с. Негрево. Берово. (2516)

Решение за престанок на занаетска дејност — бербер, издадено од Собранието на општината Куманово на име Борис Илиевски, с. Романовце, Куманово. (2517)

Индекс бр. 3310, издаден од Техничкиот факултет — машински отсек — Скопје на име Милета Нинковиќ, Скопје. (2518)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Сабрије и Хусни Гаши, Скопје. (2519)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“ — Г. Петров на име Виолета Димитровска, Скопје. (2520)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Дебар на име Цветан Лековски, Скопје. (2521)

Свидетелство за I година, издадено од Училиштето за санитарни техничари — Скопје на име Веселинка Лековска, Скопје. (2522)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Олга Матик, Скопје. (2523)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Неџиб Ракип, Скопје. (2525)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Алтана Јосифовска, с. Добрушево, Битола. (2527)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Кире Гаврилоски“ — Прилеп на име Цветанка Наумоска, ул. „Цане Илијески“ бр. 78, Прилеп. (2528)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Рампо Левката“ — Прилеп на име Блаже Манешоски, с. Селце, Прилеп. (2529)

Свидетелство од VIII одделение на име Илија Цолев, ул. „Б. Каракостев“, бр. 49. Т. Велес. (2530)

Ученичка книшка на име Ацо Димовски, ул. „Кирил Пејчиновиќ“ бр. 18, Т. Велес. (2531)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Централното основно училиште „Б. Кидрич“ — с. Тработивиште, на име Виолета Ѓоргиева, с. Истевник, Делчево. (2533)

Свидетелство бр. 06-282/24 од I клас, издадено од Гимназијата „М. Пијаде“ — Кр. Паланка на име Миле Крстевски, ул. „8 октомври“ бр. 41, Кр. Паланка. (2534)

Свидетелство од I година индустриско училиште на име Среќко Трпкоски, с. Копанце. Тетово.

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Вечерното училиште „К. Рацин“ — Прилеп на име Љубомир Конески, ул. „Р. Иваноски“ бр. 6, Прилеп. (2537)

Свидетелство од III клас, издадено од ДИУ „Б. Тарзан“ — Прилеп на име Браѓоја Лазаревски, ул. „Костурска“ бр. 45а, Т. Велес. (2538)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Н. Тесла“ с. Дупјачани на име Благоја Лазаревски, ул. „Костурска“ бр. 45а, Т. Велес.

Свидетелство од VIII одделение на име Мурат Халиловиќ. с. Десово, Прилеп. (2540)

Свидетелство за завршено основно училиште на име Блага Стојаноска, с. Бело поле, Прилеп. (2541)

Свидетелство за VIII одделение на име Ѓорѓија Стеваноски, с. Десово, Прилеп. (2542)

Здравствена легитимација на име Трајанка Митревска, ул. „Б. Николоски“ бр. 4, Прилеп. (2543)

Свидетелство од VIII одделение на име Петре Ѓошески, ул. „М. Пијаде“ бр. 261, Прилеп. (2544)

Здравствена легитимација на име Олга Манастијевска, ул. „ЈНА“ бр. 4а, Куманово. (2545)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „М. Пијаде“ Кр. Паланка на име Митко Симоновски, с. Одрено, Кр. Паланка. (2547)

Свидетелства за завршен I и II клас, издадени од Гимназијата во Ресен на име Вера Јоновска, ул. „11 октомври“ бр. 108, Ресен. (2548)

Свидетелства од I и II клас гимназија на име Даница Хаџиничева, ул. „Титовградска“ бр. 5, Т. Велес. (2549)

Свидетелство од III година, издадено од СЕУ „Јовче Тесличков“ на име Виолета Стројманова, ул. „9 ноември“ бр. 2, Т. Велес. (2550)

Сообраќајна дозвола бр. 52-47, издадена од СВР — Тетово на име Борис Петроски, ул. „Благоја Тоска“ бр. 40, Тетово. (2551)

Возачка дозвола бр. 2822, издадена од ОВР — Тетово на име Борис Петровски, ул. „Благоја Тоска“ бр. 40, Тетово. (2552)

Свидетелство од VIII одделение на име Киро Петанчески, с. Тополчани, Прилеп. (2553)

Здравствена легитимација на име Звезда Трајкоска, ул. „Б. Корчагин“ бр. 10, Прилеп. (2554)

Возачка дозвола бр. 262, издадена од ОВР — М. Брод на име Фаик Шабаноски, с. Пласница, М. Брод. (2555)

Земјоделска здравствена легитимација на име Асми Асани, с. Пирок, Тетово. (2556)

Свидетелство од III клас на име Џевџет Амели, с. Џепчиште, Тетово. (2557)

Ученичка книшка за VI и VII одделение на име Јахи Шабани, с. Каменјане, Тетово. (2558)

Свидетелства за VI и VIII одделение на име Билал Ибрахими, с. Челопек, Тетово. (2559)

Ученичка книшка за IV клас гимназија на име Мито Вељаноски, ул. „Н. Тесла“ бр. 50, Гостивар. (2560)

Свидетелство од II година на име Мате Матески, ул. „Херој Карпош“ Кичево. (2561)

Диплома за завршена гимназија на име Љубинка Ѓоковиќ, Берово. (2562)

Здравствена легитимација на име Стојан Ѓашовски, ул. „М. Пијаде“ бр. 20, Битола. (2563)

ИСПРАВКА

Во конкурсот на Советот на Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 8/73, за работното место: Началник во Одделението за финансирање и анализа на здравственото осигурување наместо „Правен факултет“ треба да стои „Економски факултет“.

Од Советот на Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија при Археолошкиот музеј — Скопје,

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место администратор

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

- да имаат завршено средно образование;
- да имаат најмалку две години практика во административни работи;
- да ги исполнуваат сите услови по Законот за работни односи.

Личниот доход според Правилникот за распределба на лични доходи на работниците во Музејот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со сите потребни документи да се достават до конкурсната комисија на Археолошкиот музеј — Скопје. (412)

Врз основа на член 53, 55, 57 и 60 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Службен лист на СФРЈ“ бр. 20/67), Хотелско-угостителската работна организација „Интеримпекс-Македонијатрист“ — Скопје, како инвеститор на објектот — работите на реконструкција на бифето „Македонија“ кое се наоѓа на ул. „Максим Горки“ — Скопје,

распишува

КОНКУРС

за подобност на претпријатијата кои би учествувале во наддавањето по пат на прибирање понуди за реконструкција на бифето „Македонија“ на ул. „Максим Горки“ — наспроти хотел „Македонија“ во Скопје

Пресметковната вредност на работите изнесува 350 000 динари.

Техничката документација на увид се наоѓа во техничкото одделение при дирекцијата на „Македонијатрист“.

Рокот за изведување на работите е два месеца. Рокот за доставување на понуди — пријави е 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

Учесниците за резултатите од конкурсот ќе бидат известени по завршувањето на конкурсот, веднаш.

Понудите — пријавите писмено да се достават до Хотелско претпријатие „Интеримпекс-Македонијатрист“ — Скопје во техничкото одделение на дирекцијата која се наоѓа во Гранд хотел „Скопје“. (423)

Фармацевтската хемиска индустрија „Алкалоид“ — Скопје,

распишува

КОНКУРС

за прием на:

1. повеќе стручни соработници за териториите на СР Македонија, СР Црна Гора, СР Србија и САП Косово; и

2. повеќе стручни комерцијални соработници за територијата на СР Македонија.

Услови: Фармацевтски или медицински факултет, над 1—4 години работно искуство, сопствено возило и возачки испит.

Конкурсот е отворен до пополнувањето на работните места. Молбите со потребните документи по ОЗРО (диплома, документ за работно искуство, заверен препис на возачка и сообраќајна дозвола)

и куса биографија, се доставуваат до Општо-кадровскиот сектор на Алкалоид — Скопје, Индустриска 12.

Некомплетираните документи нема да се разгледуваат. (424)

Конкурсната комисија при Претпријатието за превоз на стоки, утовар и растовар „Солидарност“ — Скопје

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Раководител на теретен сообраќај
2. Правен референт
3. Двајца финансиски книговодители
4. Пет КВ автомеханичари
5. Референт за план и анализа
6. Референт за експлоатација на возила
7. Фактурист

— Под точка 1 — висока стручна подготовка (сообраќаен или машински смер) со 2 години работно искуство од кои 1 година на раководно работно место, или виша стручна подготовка (сообраќаен или машински смер) со над 5 години работно искуство од кои 3 години на раководно работно место.

— Под точка 2 — висока школска подготовка, дипломиран правник со над 4 години работен стаж.

— Под точка 3 — средна стручна подготовка (економска) со над 3 години работно искуство во финансиска струка.

— Под точка 4 — КВ автомеханичар со 3 години работно искуство во структурата.

— Под точка 5 — висока школска подготовка, дипломиран економист со 3 години работно искуство.

— Под точка 6 — средно економско училиште со 2 години работно искуство, или средно сообраќајно училиште со над 3 години работно искуство.

— Под точка 7 — средно економско училиште со 2 години работно искуство и познавање на дактилографија.

Заинтересираните кандидати од машки пол да ја имаат регулирана воената обврска.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личен доход на претпријатието.

Стан не е обезбеден.

Конкурсот трае до пополнување на работните места. Молбите со кратка биографија за своето работење и податоци за стручната подготовка се доставуваат до конкурсната комисија при претпријатието за превоз на стоки, утовар и растовар „Солидарност“ — Скопје, ул. „Нов живот“ бб, населба Шуто Оризари, поштански фах 373. (471)

Советот на Високата музичка школа — Скопје, врз основа на член 44 точка 10 од Законот за високото школство на СРМ и Одлука на Советот,

распишува

КОНКУРС

за избор на еден постојан или хонорарен стручен соработник или предавач по предметот Кларинет

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од Законот за високото школство на СРМ.

Покрај пријавата таксирана со еден динар, кандидатите треба да поднесат дипломи за завршен факултет и кратка биографија.

Предност имаат кандидати со објавени научни или стручни трудови, уметничка и педагошка дејност од својата специјалност.

Молбите со потребните документи да се поднесуваат до Секретаријатот на ВМШ, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (472)

Врз основа на член 56 од Статутот на Основното училиште „Ристески Ристе“ од с. Д. Косоврасти, Конкурсната комисија на Основното училиште

распишува

К О Н К У Р С

за именување директор на Основното училиште „Ристески Ристе“ — с. Д. Косоврасти

Услови: Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

— да имаат завршено филозофски факултет и 2 години работно искуство или педагошка академија и 5 години работно искуство во структурата;

— да поседуваат морално-политички и организациони способности.

Кандидатите што ќе се јават на конкурсот треба да поднесат потребни документи за исполнување на општите и посебните услови заедно со куса биографија за движењето во службата.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Личниот доход ќе се определи според правилникот за распределба на личните доходи на Училиштето.

Наставата се изведува на македонски наставен јазик.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (4/3)

Врз основа на чл. 45 од Статутот на Медицинскиот центар — Титов Велес и чл. 33 од Правилникот за стручно совршување на работниците, како и одлуката на советот од 28. II. 1973 година, Медицинскиот центар — Титов Велес

распишува

К О Н К У Р С

за упатување на специјализација — лекар по специјалноста ШКОЛСКА МЕДИЦИНА

У С Л О В И:

Кандидатите по конкурсот треба да ги исполнуваат следните услови:

— да имаат завршен медицински факултет и обавен задолжителен лекарски стаж;

— положен стручен испит.

— познавање на еден странски јазик.

Кандидатот да е работник во Медицинскиот центар — Т. Велес.

На избраниот кандидат, по овој конкурс, за време на специјализацијата му припаѓа личен доход на висината определена со Правилникот за распределба на личните доходи.

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребната документација да се доставуваат до Одделот за општи работи на Медицинскиот центар — Т. Велес. (4/5)

СОДРЖИНА

	Страна
94. Одлука за давање согласност на текстот на Уставниот закон за продолжување мандатот на сојузните пратеници —	337
95. Уставен закон за продолжување мандатот на пратениците на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и функционерите што ги избира и именува Со-	

бранието на Социјалистичка Република Македонија и на одборниците на општинските собранија — — — — —	337
96. Одлука за давање на кредити од средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница — — — — —	337
97. Одлука за определување начинот на формирање на цените на свежото месо — —	338
98. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и именување членови на Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје — — — — —	339
99. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и именување членови на Советот на Економскиот факултет во Скопје — — — — —	339
100. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и именување членови на Советот на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје — — — — —	340
101. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и именување членови на Советот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје — — — — —	340
102. Решение за утврдување престанување на функцијата член и именување член во Советот на Вишата школа за физичка култура во Скопје — — — — —	340
103. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и именување членови на Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје — — — — —	340
104. Решение за утврдување престанување на функцијата член на совет и именување член на Советот на Вишата земјоделска школа во Битола — — — — —	341
105. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и именување членови на Советот на Електро-машинскиот факултет во Скопје — — — — —	341
106. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и именување членови на Советот на Педагошката академија во Штип — — — — —	341
107. Решение за утврдување престанување на функцијата член и именување член на Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица — — — — —	341
108. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и именување членови на Советот на Вишата економска школа во Прилеп — — — — —	342
109. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и именување членови на Советот на Филхармонијата на СР Македонија — — — — —	342
110. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и именување членови на Советот на Институтот за фолклор — Скопје — — — — —	342
111. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и именување членови во Советот на Центарот за економика на домаќинството на СР Македонија — —	342
112. Решение за утврдување престанување на функцијата член и именување член на Советот на Педагошката академија во Битола	343
113. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 48/72 од 11 јануари 1973 година	343